



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

Бр. 02-~~894/1~~
20.09.2022
Скопје

Врз основа на член 6 од Правилникот за условите, критериумите и постапката за избор на научници и уметник на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, кои покажуваат врвни резултати во научноистражувачката дејност (Универзитетски гласник бр.403/2018, Одборот за избор на научници на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ објавува

ИНТЕРЕН КОНКУРС

за избор на најдобри научници и уметник на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ за 2021 година

1. Се објавува Конкурс за избор на најдобри научници и уметник на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, кои покажуваат врвни резултати во научноистражувачката, односно уметничката дејност, за 2021 година.
 2. Право на учество на Конкурсот има секој истражувач, односно уметник кој е во работен однос на единица на Универзитетот. За научник, односно уметник на годината, лицето може да биде избрано еднаш во кариерата.
 3. За најдобри научници кои во една календарска година покажуваат врвни резултати во научноистражувачката дејност, можат да бидат избрани најмногу 6 (шест) кандидати, по еден кандидат од секое научноистражувачко подрачје (природно-математички науки; техничко-технолошки науки; медицински науки и здравство; земјоделски и ветеринарни науки; општествени науки и хуманистички науки) и 1 (еден) најдобар уметник.
 4. Предлози за избор на научници, односно уметник кои покажуваат врвни резултати во научноистражувачката, односно уметничката дејност, до Одборот може да поднесат: единицата, односно повеќе единици на УКИМ, од соодветното подрачје. Предлагачите треба да го образложат предлогот.
 5. Критериуми за избор се постигнатите резултати на пријавените кандидати. Категориите за евалуација се содржани во рамките за евалуација на научноистражувачка/уметничка работа, кои се составен дел на овој Конкурс (прилози 1, 2 и 3), соодветно за научно-истражувачките подрачја и уметностите.
 6. Кандидатите до архивата на единицата, со назнака за продеканот за наука, односно до лицето одговорно за наука во својата институција, треба да ја достават следната документација (во хартиена или електронска форма):
 - пријава;
 - кратка биографија;
 - преглед на објавени научни трудови и на научни активности за кои се објавени резултати во периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година;
 - по еден примерок од секој труд наведен во прегледот.
- Оваа документација се доставува **најдоцна до 13.10.2022 година**, до архивата на единицата, со назнака за продеканот за наука, односно до лицето одговорно за наука на единицата.
7. Доколку на единицата на Универзитетот се пријават повеќе кандидати, единицата, до УКИМ, доставува еден предлог кандидат, согласно рамките за евалуација.

8. Комплетната документација за прворангираниот кандидат, за избор на најдобар научник/уметник на Универзитетот за 2021 година, треба да се достави до УКИМ, преку архивата најдоцна до 20.10.2022 година:

- во хартиена форма со прилог CD/USB и
- во електронска форма на следната е-меил адреса: odd.nauka@ukim.edu.mk.

9. Одборот за избор на научници и уметници на УКИМ врши евалуација на поднесената документација на сите предложени и пријавени кандидати и донесува конечна одлука за избор.

10. Прилози на Конкурсот се:

- Прилог 1 - Рамка за евалуација на категориите на научноистражувачка работа при избор на НАУЧНИК на годината на УКИМ (за сите научноистражувачки подрачја освен за хуманистички науки)
- Прилог 2 - Рамка за евалуација на категориите на научноистражувачка работа при избор на НАУЧНИК на годината на УКИМ (за хуманистички науки)
- Прилог 3 - Рамка за евалуација на категориите на уметничка работа за избор на УМЕТНИК на годината при УКИМ

Претседател на Одборот за избор на научници и уметник
на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје

Проф. д-р Никола Јанкуловски, ректор



ПРИЛОГ 1: Рамка за евалуација на категориите на научноистражувачка работа при избор на НАУЧНИК на годината на УКИМ

(Рамката се однесува за сите научноистражувачки подрачја освен за хуманистички науки)

Основен критериум за кандидирање е објавен еден научен труд во списание со фактор на влијание (импакт фактор), реферирано во Clarivate Analytics

Табела 1: Приоритет I

Категорија (за секоја категорија, доколку има повеќе единици се внесуваат поединечно)	Референца (автори и наслов)	Вредност (X) изразена преку импакт фактор	Методологија за пресметка на поени	Вредност на поени (Z)	Поени со тежински фактор TF=8
Научна монографија објавена од престижна издавачка куќа (преглед на издавачи според Clarivate Analytics)				12 = Z	Z * TF
Поглавје во научна монографија објавена од престижна издавачка куќа (преглед на издавачи според Clarivate Analytics)				$(6+X)*(Y\%/100) = Z$	Z * TF
Статија (оригинален научен труд) во списание реферирано во Clarivate Analytics		X = IF value		$(8+X)*(Y\%/100) = Z$	Z * TF
Статија (оригинален научен труд) во списание реферирано на листа ESCI Clarivate Analytics или на листата SCImago Journals				$6*(Y\%/100) = Z$	Z * TF
ВКУПНО *					Приоритет I

* Пополнува Одборот

Легенда:

IF value – вредноста на импакт факторот објавен во последниот извештај на Clarivate Analytics

X – коефициент еднаков на вредноста на импакт факторот (IF)

Y – коефициент на влијание, вредноста се определува според наведените елементи во продолжение, согласно Правилникот за избори во звања на УКИМ

90% - 2 автори

80% - 3 автори

60% - 4-6 автори

40% - >7 автори

Прв автор + 20%, освен кај 2 автори +10%, Corresponding автор + 10%

Z – вкупни бодови за активност во одделна категорија. Таксативно се наведуваат сите активности во одделна категорија и за секоја активност се пресметуваат вкупни бодови.

TF – тежински фактор за влијание на одделните категории во вкупното бодување

Табела 2: Приоритет II

Категорија (за секоја категорија, доколку има повеќе единици се внесуваат поединечно)	Референца (автори и наслов)	Методологија за пресметка на поени	Вредност на поени (Z)	Поени со тежински фактор TF=4
Научна монографија објавена во странство		$8 = Z$	Z	$Z * TF$
Поглавје во научна монографија објавена во странство		$6*(Y\%/100) = Z$	Z	$Z * TF$
Статија (поглавје) објавена во меѓународен зборник или колекција на трудови (реферирани во Clarivate Analytics или SCImago Journals)		$6*(Y\%/100) = Z$	Z	$Z * TF$
Прегледен труд во меѓународно научно списание (нереферирани во Clarivate Analytics или SCImago Journals)		$4*(Y\%/100) = Z$	Z	$Z * TF$
ВКУПНО *		Приоритет II		

Табела 3: Приоритет III

Категорија (за секоја категорија, доколку има повеќе единици се внесуваат поединечно)	Референца (автори и наслов)	Методологија за пресметка на поени	Вредност на поени (Z)	Поени со тежински фактор TF=2
Научна монографија објавена во земјата		$5*(Y\%/100) = Z$	Z	$Z * TF$
Поглавје во научна монографија објавена во земјата		$1.5*(Y\%/100) = Z$	Z	$Z * TF$
Статија (оригинален научен труд) во национално списание		$2*(Y\%/100) = Z$	Z	$Z * TF$
ВКУПНО *		Приоритет III		

Табела 4: Приоритет IV

Категорија (за секоја категорија, доколку има повеќе единици се внесуваат поединечно)	Референца (автори и наслов)	Методологија за пресметка на поени	Вредност на поени (Z)	Поени со тежински фактор TF=1
Статија во зборник на трудови од научен собир (интернационален)		$3*(Y\%/100) = Z$	Z	Z * TF
Статија во зборник на трудови од научен собир (национален)		$1.5*(Y\%/100) = Z$	Z	Z * TF
Предавач на научен собир во странство		Пленарно 3 = Z Секциско 2 = Z	Z	Z * TF
Постер презентација на интернационална конференција		2 = Z	Z	Z * TF
Апстракт на интернационална конференција		1 = Z	Z	Z * TF
Предавач на научен собир во земјата		Пленарно 1.5 = Z Секциско 1 = Z	Z	Z * TF
ВКУПНО *		Приоритет IV		
ВКУПНО		Приоритет I		
ВКУПНО		Приоритет II		
ВКУПНО		Приоритет III		
ВКУПНО		Приоритет IV		
СЕВКУПНО *				

ПРИЛОГ 2. Рамка за евалуација на категориите на научноистражувачка работа при избор на НАУЧНИК на годината при УКИМ

(Рамката се однесува за хуманистички науки)

Основен критериум за кандидирање е објавен еден научен труд во списание со фактор на влијание (импакт фактор), реферирано во Clarivate Analytics или во списание реферирано во SCImago

Табела 1: Приоритет I

Категорија (за секоја категорија, доколку има повеќе единици се внесуваат поединечно)	Референца (автори и наслов)	Вредност (X) изразена преку импакт фактор	Методологија за пресметка на поени	Вредност на поени (Z)	Поени со тежински фактор TF=8
Научна монографија објавена од престижна издавачка куќа (преглед на издавачи според Clarivate Analytics)				$12 = Z$	$Z * TF$
Научна монографија објавена од престижна издавачка куќа (преглед на издавачи според SCImago)				$10 = Z$	$Z * TF$
Поглавје во научна монографија објавена од престижна издавачка куќа (преглед на издавачи според Clarivate Analytics)				$(6+X)*(Y\%/100) = Z$	$Z * TF$
Поглавје во научна монографија објавена од престижна издавачка куќа (преглед на издавачи според SCImago)				$5*(Y\%/100) = Z$	$Z * TF$
Статија (оригинален научен труд) во списание реферирано во Clarivate Analytics		$X = IF \text{ value}$		$(8+X)*(Y\%/100) = Z$	$Z * TF$
Статија (оригинален научен труд) во списание реферирано на листа ESCI Clarivate Analytics или на листата SCImago Journals или на листата CEEOL и RINC базите				$6*(Y\%/100) = Z$	$Z * TF$
ВКУПНО *				Приоритет I	

* Пополнува Одборот

Легенда:

IF value – вредноста на факторот на влијание (impact factor) објавен во последниот извештај на Clarivate Analytics

X – коефициент еднаков на вредноста на факторот на влијание (IF)

Y – коефициент на влијание, вредноста се определува според наведените елементи во продолжение, согласно Правилникот за избори во звања на УКИМ

90% - 2 автори

80% - 3 автори

60% - 4-6 автори

40% - >7 автори

Прв автор + 20%, освен кај 2 автори +10%, Corresponding автор + 10%

Z – вкупни бодови за активност во одделна категорија. Таксативно се наведуваат сите активности во одделна категорија и за секоја активност се пресметуваат вкупни бодови

TF – тежински фактор за влијание на одделните категории во вкупното бодување

Бул. Гоце Делчев бр. 9, 1000 Скопје, П.Ф. 576

Република Македонија

телефон +389 2 3293 293

факс +389 2 3293 202

ректор + 389 2 3293 200

www.ukim.edu.mk

Табела 2: Приоритет II

Категорија (за секоја категорија, доколку има повеќе единици се внесуваат поединечно)	Референца (автори и наслов)	Методологија за пресметка на поени	Вредност на поени (Z)	Поени со тежински фактор TF=4
Научна монографија објавена во странство		$8 = Z$	Z	$Z * TF$
Поглавје во научна монографија објавена во странство		$6*(Y\%/100) = Z$	Z	$Z * TF$
Статија (поглавје) објавена во меѓународен зборник или колекција на трудови (реферирано во Clarivate Analytics или SCImago Journals или CEEOL и RINC)		$6*(Y\%/100) = Z$	Z	$Z * TF$
Прегледен труд во меѓународно научно списание (нереферирано во Clarivate Analytics или SCImago Journals или CEEOL и RINC)		$4*(Y\%/100) = Z$	Z	$Z * TF$
ВКУПНО *		Приоритет II		

Табела 3: Приоритет III

Категорија (за секоја категорија, доколку има повеќе единици се внесуваат поединечно)	Референца (автори и наслов)	Методологија за пресметка на поени	Вредност на поени (Z)	Поени со тежински фактор TF=2
Научна монографија објавена во земјата		$5*(Y\%/100) = Z$	Z	$Z * TF$
Поглавје во научна монографија објавена во земјата		$1.5*(Y\%/100) = Z$	Z	$Z * TF$
Статија (оригинален научен труд) во национално списание		$2*(Y\%/100) = Z$	Z	$Z * TF$
ВКУПНО *		Приоритет III		

Табела 4: Приоритет IV

Категорија (за секоја категорија, доколку има повеќе единици се внесуваат поединечно)	Референца (автори и наслов)	Методологија за пресметка на поени	Вредност на поени (Z)	Поени со тежински фактор TF=1
Статија во зборник на трудови од научен собир (интернационален)		$3*(Y\%/100) = Z$	Z	Z * TF
Статија во зборник на трудови од научен собир (национален)		$1.5*(Y\%/100) = Z$	Z	Z * TF
Предавач на научен собир во странство		Пленарно 3 = Z Секциско 2 = Z	Z	Z * TF
Постер презентација на интернационална конференција		2 = Z	Z	Z * TF
Апстракт на интернационална конференција		1 = Z	Z	Z * TF
Предавач на научен собир во земјата		Пленарно 1.5 = Z Секциско 1 = Z	Z	Z * TF
ВКУПНО *		Приоритет IV		
ВКУПНО		Приоритет I		
ВКУПНО		Приоритет II		
ВКУПНО		Приоритет III		
ВКУПНО		Приоритет IV		
СЕВКУПНО *				

ПРИЛОГ 3. Рамка за евалуација на категориите на уметничка работа за избор на УМЕТНИК на годината при УКИМ
(Основен критериум за кандидирање е исполнета една категорија од приоритет 1 односно освоени минимум 12 поени)

Табела 1:

Категорија (за секоја категорија, доколку има повеќе единици се внесуваат поединечно)	Референца (автори и наслов)	Поени
<p>Учество на светска ликовна манифестација со национално претставување (светски биеналиња и најзначајни светски ликовни манифестации).</p> <p>Монументално ликовно дело од национално значење;</p> <p>Самостојно јавно претставување со ликовни дела по повик од уметничка институција/национална установа / дел од годишна национална програма за култура во странство / дома</p> <p>Солистички концерт со симфониски / камерен оркестар; солистички или дуо рецитал; главна улога во опера;</p> <p>Диригирање на целовечерен концерт со симфониски оркестар, оперска/балетска претстава; диригирање со камерен оркестар/хор;</p> <p>Создадено и изведено крупно оркестарско/хорско дело; дело за солист и оркестар; дело за хор и оркестар; балет, опера; создадено и изведено помало дело за хор, оркестар, поголем камерен состав;</p> <p>Целовечерен авторски концерт / изведба на крупно сценско / оркестарско дело; Изведба на прва улога во класично целовечерно балетско дело изведено со ансамбл и солисти на голема сцена; Изведба на главна улога во модерно/современо целовечерно танцово дело изведено со ансамбл и солисти на голема сцена;</p> <p>Кореографија и пренос на кореографија на класично целовечерно балетско дело изведено со ансамбл и солисти на голема сцена во странство / дома;</p> <p>Кореографија и пренос на кореографија на модерно/современо целовечерно танцово дело изведено со ансамбл и солисти на голема сцена во странство / дома</p> <p>Автор (филмски и тв режисер/продуцент/снимател/актер (уметник изведувач) / автор на музика/сценарист/драмски писател) во сценско аудиовизуелно дело од голем/среден формат – на меѓународни филмски (А категорија)/театарски/телевизиски и друг вид на фестивали во својство на уметник/изведувач</p>		12

Автор (филмски и тв режисер/продуцент/снимател/актер-уметник изведувач / автор на музика/сценарист/драмски писател) во сценско аудиовизуелно дело од голем/среден формат – целовечерно изведено во странство /дома

Учество со сценско/аудиовизуелно дело од голем/среден формат на меѓународни филмски (А или В категорија) /театарски/телевизиски и друг вид на фестивали во својство на автор / уметник

Режија/продукција на сценско/аудиовизуелно дело од помал формат или како дел од програмата во странство /дома

8

Самостојно јавно претставување со ликовни дела во земјата / Целосно ликовно-графичко обликување на монографски публикации и авторски книги

Издадено ЦД или друг носач на звук

Споредна улога во претстава/филм во странство/дома

Создадено и изведено музичко дело со помал камерен состав и траење како дел од мешана концертна програма (дел од концерт) во странство/дома

Полурецитал / втора улога во оперска претстава / целовечерен настап во состав до квинтет во странство/дома

Диригирање на дел од програмата со симфониски/камерен оркестар/целовечерен концерт со помал состав

Кореографија/продукција на сценско/аудиовизуелно дело од помал формат или како дел од програмата во странство / дома
Споредна улога во балетска претстава во странство/дома

Авторски придонес (монтажер/ сценограф/ костимограф/ кореограф/ драматург) во сценско/аудиовизуелно дело од среден формат – целовечерно во странство / дома

Уметник изведувач (главна улога/голема улога/режисер на драмска претстава / мајстор на звук во сценско/аудиовизуелно дело од среден/ мал формат – целовечерно во странство / дома

Автор (филмски и тв режисер/продуцент/ снимател/автор на музика / сценарист /драмски писател) во сценско / аудиовизуелно дело од мал формат – целовечерно во странство / дома

Награда за концерт/изложба презентираан-а во странство

Самостојна - 7

Награда за сценско/аудиовизуелно дело од голем /среден/ мал формат на регионален - меѓународен филмски /театарски/телевизиски и друг вид на фестивали во својство на автор

Дел од тим - 5

Награда за уметник изведувач (главна улога/голема улога/режисер на драмска претстава / мајстор на звук во сценско/аудиовизуелно дело од среден/ мал формат во странство

Награда за автор (филмски и тв режисер/продуцент/ снимател/автор на музика / сценарист /драмски писател) во сценско / аудиовизуелно дело од мал формат во странство

Награда за концерт/изложба презентирани дома

Самостојна - 5

Награда за сценско/аудиовизуелно дело од голем/ среден/ мал формат на домашен филмски /театарски/телевизиски и друг вид на фестивали или целовечерно претставување во својство на автор /дома

Дел од тим - 3

Награда за уметник изведувач (главна улога/голема улога/режисер на драмска претстава / мајстор на звук во сценско/аудиовизуелно дело од среден/ мал формат /дома

Награда за автор (филмски и тв режисер/продуцент/ снимател/автор на музика / сценарист /драмски писател) во сценско / аудиовизуелно дело од мал формат /дома

Позитивна критика за музичко дело/концерт/изложба/претстава/филм добиен-а во странство

5

Позитивна критика за музичко дело/концерт/изложба/претстава/филм добиен-а во РСМ

3

ВКУПНО *

* Пополнува Одборот